



## SVETI TELITE GI PREPO

Да се увериме во вистинитоста на настаните пред околу 2000 години, токму овде, во Светата Земја, на местото каде што тие се случиле, а во чий спомен е подигнато ова големо светилиште храмот "Св. Марија Магдалена", да го отвориме Светото Писмо: "Во првиот ден од седмицата Марија Магдалена дојде на гробот рано, уште дури беше темно, и виде дека каменот од гробот е поместен. Двата ангела ја прашале зошто плаче... Се завртела назад и Го видела Исуса како стои ... Исус ѝ рече: "Марија!" Таа се заврте и Му рече: "Равуни" - што значи: "Учителе!" И рече Исус: "Не допирај се до Мене, оти уште не сум се вратил при Мојот Отец; туку отиди при браќата Мои и кажи им: се враќам при Својот Отец и Вашиот Отец, при Својот Бог и при Вашиот Бог" (Јован 20, 16-17).

сандра Феодоровна. По порачка на кнегињата Елисавета (идната светителка чиешто нераспадливо тело почива тука), уметникот Сергеј Иванов нацртал четири икони на кои се прикажани животот и делата на Света Марија Магдалена. И кнегињата Елисавета, кога нејзиниот сопруг го убиле терористите, станала монахиња и била убиена од револуционерите во 1918 година. Нејзиното нераспадливо тело е ставено во просирен сандак и се наоѓа во манастирот "Света Марија Магдалена". Значи, во овој манастир, изложени во стаклен сандак (за да може подобро да се видат), се на-

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Се движиме низ Светата Земја, низ земјата со бурно минато и непредвидлива сегашност, низ таа "Бела Земја", која секогаш нè враќа во минатото и со белината на куките изградени од бел камен и мермер, со белината на пустината, старите сидини и порти, нè тера да помислиме дека на белината ѝ нема крај. Присигнуваме во близина на Гетсиманската градина, каде што се наоѓа бисерот манастир на Светата Земја, православниот руски манастир "Света Марија Магдалена", посветен на верната Христова ученичка Светата Рамноапостолна Марија Магдалена. Широките порти на манастирот се отвораат и влегуваме во прекрасно уредениот двор на неколку нивоа, со многу зеленило. Ги гледаме засадените разновидни цвеќиња, кипариси и зимзелени дрвја. Го слушаме звукот на камбаните. На вртот на манастирот се наоѓаат повеќе камбани со златеста боја, кои даваат различни звуци. Нивните звуци се ис-

преpletуваат во заедничка прекрасна хармонија. Црквата ја украсуваат пет куполи со руски крстови.

### НАСТАНОК И ИСТОРИЈАТ

Овој манастир е изграден во 1883 година, во руски стил, според проектот на архитектот Д. И. Грими. Подигнат е од страна на рускиот цар Александар Трети (1881-1896).

Во дворот на манастирот се наоѓа една голема пештера, во која има значителен број икони и во неа калуѓерките читаат вечерни молитви. Влегувајќи во црквата, веднаш над олтарот, се забележува огромна фреска на која е прикажана Света Марија Магдалена, како застанува пред римскиот цар Тибериј, кој седи на царскиот престол, и таа со црвено јајце во раката, со поздрав на усните - "Христос Воскресна!" го честита Христовото Воскресение. Воедно чесно и достоинствено го информира за големото зло и не-

правда кои Пилат му ги напел на Христос. Историски е познато дека веднаш по оваа средба меѓу Света Марија Магдалена и римскиот цар Тибериј, тој свесен за направеното злосторство на Пилат, го преместува и го испраќа на друго место.

Манастирските фрески ги изработил иконописецот Иванов. Иконостасот е прекрасен. Иконите во него се од бел мермер и бронза, а се насликани од познатиот руски сликар Верешчагин.

Во манастирот "Света Марија Магдалена" се наоѓаат моштите од познатите светители: Св. Василиј Велики, Св. Јован Златоуст, Св. Григориј Богослов и Св. Кесариј. Исто така, овде се чуваат и моштите на Св. Харалампииј, Св. Мамант, Св. Партениј и Св. Марија Магдалена.

Православниот манастир Света Марија Магдалена е осветен во 1888 година. На осветувањето присуствувал и братот на императорот, кнезот Сергеј Александрович, поранешен претседател на Палестинското друштво, со својата сопруга великата кнегиња Елисавета. Таа била внука на англиската кралица Викторија, но и сестра на последната руска царица Алек-



СВЕТА РАМНОАПОСТОЛНА МАРИЈА МАГДАЛЕНА

оѓаат нераспадливите тела на светителките: Св. Елисавета Феодоровна - великата кнегиња и монахињата Св. Варвара. И двете се облечени

# RODUVAAT VERNI SITE



**ЧУДОТВОРНАТА БОГОРОДИЧНА ИКОНА**

во бела облека.

Пред да бидат убиени од револуционерите во 1918 година, Елисавета и нејзината сопатничка - монахињата Варвара, биле депортирани во градот Алапаевск и мачени од болшевичките власти заедно со другите членови на царското семејство. Нив живи ги фрлиле во шахта. Жителите на околните села ги слушале жалните крици и гласовите на жртвите, кои постепено и бавно умирале во дупката.

Остатоките од Света Елисавета и од Света Варвара биле изнесени од Русија од страна на Белата армија. Телото на кнегињата Елисавета било пренесено во Кина, источно од Харбин, а во 1921 година било пренесено со брод и донесено во Ерусалим, каде што таа сакала да биде погребана - во криптата под црквата на Света Марија Магдалена.

Моштите на Света Елиса-

вета и Света Варвара, моштите на новомаченичките, надвор од границите на некогашниот Советски Сојуз, најторжествено биле пренесени во Главната црква на храмот "Света Марија Магдалена" во 1982 година и положени во нови, мраморни ковчези.

Силен впечаток во манастирот остава гостопримството од страна на монахињите. Главно, тоа се млади девојки од 18 до 30 години. Во манастирот калуѓерките формираат црковен хор со повеќегласно пеење. Хорот го раководи и го диригира една од монахињите. При пеењето можеме да им се придружаме. Нивното пеење е веќе надалеку познато, бидејќи имаат издадено неколку аудиокасети со црковно руско-византиско пеење. Манастирското сестринство го сочинуваат христијанки од разни националности, а најголем број од нив се Русинки.

## ЧУДОТВОРНА ИКОНА

Веднаш под манастирот се наоѓа црковна продавница од каде што туристите и поклонниците можат да добијат видео и аудиокасети со божествена служба, бројаници, квалитетен темјан, свето миро, икони, крстови и др. Во овој манастир, и тоа во Главната црква, десно, украсена со резба, се наоѓа познатата Чудотворна икона Богородица Одигитрија (Патеводителка) од XVI век.


Патниците се поклонуваат пред чудотворната икона на Богородица и пред нераспадливите свети мошти на Света Елисавета Феодоровна - великата кнегиња и монахињата Света Варвара и на другите свети места во овој манастир.

Од Светото Писмо ни е познато дека по воскресението, Господ Исус Христос најпрво ѝ се јавил на Неговата храбра и верна ученичка Света Марија Магдалена. Да се увериме во вистинитоста на настаните пред околу 2000 години, токму овде, во Светата Земја, на местото каде што тие се случиле, а во чиј спомен е подигнато ова големо светилиште храмот "Св. Марија Магдалена", да го отвориме Светото Писмо:

"Во првиот ден од седмицата Марија Магдалена дојде на гробот рано, уште дури

ди при браќата Мои и кажи им: се враќам при Својот Отец и Вашиот Отец, при Својот Бог и при Вашиот Бог" (Јован 20, 16-17).

Значи, при ова патување низ Светата Земја, застанувајќи и поклонувајќи се на многуте свети места, точно на местата каде што настанале тие големи и важни настани за препородување на човештвото преку Христа, се читаат делови од Светото Писмо за да се уверат патниците во вистината на Библијата и вистинитоста на големите светилишта изграде-



**МАНАСТИРОТ "СВ. МАРИЈА МАГДАЛЕНА"**

беше темно, и виде дека каменот од гробот е поместен. Двата ангела ја прашале зошто плаче... Се завртела назад и Го видела Исуса како стои... Исус ѝ рече: "Марија!" Таа се заврте и Му рече: "Равуни" - што значи: "Учител!" И рече Исус: "Не допирај се до Мене, оти уште не сум се вратил при Мојот Отец; туку оти-

ни токму на тоа место. Се прави поврзување на виденото и на доживеаното во Светата Земја со запишаното во Божествената книга - Светото Писмо.

**Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит Европски г. Горазд**